

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., со седиште на Под Скало 4, 4260, Блед, Словенија, доставено преку адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје, на седницата одржана на ден 21.10.2020 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., со седиште на Под Скало 4, 4260, Блед, Словенија стекнува контрола над ХИРУРШКИ САНАТОРИУМ РОЖНА ДОЛИНА д.о.о. со седиште на Рожна Долина, цеста IV 45, 1000, Љубљана, Словенија, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 30.09.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., со седиште на Под Скало 4, 4260, Блед, Словенија, со која Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о. Блед, Словенија стекнува контрола над ХИРУРШКИ САНАТОРИУМ РОЖНА ДОЛИНА д.о.о. со седиште на Рожна Долина, цеста IV 45, 1000, Љубљана, Словенија.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на

податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

Дијагностички центар Вила Богатин е основан во 1992 и со тоа е првиот дијагностички центар во Словенија. На почетокот, неговата главна активност била гастроентерологија; во годините што следат, неговиот обем на активности се зголемувал. Денес, негови единици функционираат во Блед, Љубљана и Ново место. Дијагностички центар Вила Богатин ги обезбедува следните медицински клиници на пациентите: гастроентерологија, урологија, кардиологија, ортопедија, X-зраци и ултразвук, алергологија, тиреологија, клиника за остеопороза, дерматологија, гинекологија, консултации за исхрана.

Единствен содружник во Дијагностички центар Вила Богатин е Словенечкото друштво ЗТСР, дејавност холдинг, д.о.о., Дунајска Цеста 22, 1000 Љубљана, Словенија.

Содружници на ЗТСР се: Позаваровалница Сава д.д., Дунајска Цеста 56, 1000 Љубљана и Заваровалница Триглав д.д., Миклошичева цеста 19, 1000 Љубљана, Словенија, секој со 50% учество во основната главнина на ЗТСР.

Позаваровалница Сава е крајно матично друштво на Сава Осигурување Групата. Сава Осигурување Групата има три поврзани друштва во Македонија: Сава Осигурување АД Скопје, Сава Пензиско Друштво АД Скопје и Сава Стејшн ДООЕЛ Скопје.

Заваровалница Триглав е крајно матично друштво на Триглав Групата. Триглав Групата моментално има три поврзани друштва во Македонија: Триглав Осигурување АД Скопје, Триглав Осигурување Живот АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје.

Хируршки санаториум Рожна Долина е првата приватна болница во Словенија, основана во 1997 година. Хируршки санаториум Рожна Долина врши амбулантски прегледи и хируршки третмани во следниве области: абдоминална хирургија и проктологија, васкуларна хирургија, операција на рацете, ортопедија, пластична хирургија, хирургија на 'рбет, офталмологија, козметичка хирургија, урологија и оториноларингологија, како и ултразвук и рентгенска дијагностика.

Хируршки санаториум Рожна Долина нема поврзани друштва во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во

согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Правна поука:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
**Проф.Д-р Владимир Наумовски**